

Република Македонија

Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП

ИПА инвестициски грантови

MSIP-IPA-NCB-040-16

1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.

2. Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: **Партерно уредување и поставување на урбана опрема на влез и центар во с.Конче-општина Конче и регулација на река Стругалница во с.Долни Липовиќ-општина Конче.**

3. Општина Конче ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат **Партерно уредување и поставување на урбана опрема на влез и центар во с.Конче-општина Конче и регулација на река Стругалница во с.Долни Липовиќ-општина Конче.**

4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 07:30 до 15:00:

Адреса: Општина Конче, Конче бб

Поштенски број: 2424

Држава: Република Македонија

Телефон: +38932630325

Електронска адреса: opstina.konce@t.mk

6. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од **3.000,00 МКД**. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

а) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија
Број на сметка: 100000000063095
Уплатна сметка: 840 135 03182
Приходно konto: 722315
Програма: 00

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Конче.

7. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до **12:00ч, 31.10.2016.** Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во **12:00ч, 31.10.2016.**

8. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од **450.000,00 МКД.**

9. Адреса: Конче бб

Општина : Конче

Поштенски број: 2424

Архива

Држава: Република Македонија